



Упатство за М-банкинг

1. Апликацијата М-банкинг се симнува и инсталира од Google Play app и истата е наменета само за Android платформата. Апликацијата се пребарува во Google Play app како Mbanking и е со логото на Штедилница Можности.



2. По инсталацијата, прво треба да се скенира QR кодот и да се внесат двата Пин кодови, од документот кој е добиен од страна на вработениот од експозитурата или е испратен по e-mail порака.

За активирање на услугата mBank, следете го упатството од апликацијата. Потребно е да внесете QR kod, PIN1



Содржина QR код

8758	4818	9572
7121	6191	8974
4906	1166	1351
8970	7820	2123


PIN1: 5488 PIN2: 1696

Ве молиме, активирањето на услугата да го направите во рок од 72 часа. Во случај да Ви е потребна помош за активирање на услугата, слободно јавете се телефон 02 2401-054 секој работен ден, од понеделник до петок од 08:00h до 16:00h.



ШТЕДИЛНИЦА
МОЖНОСТИ
се движиме заедно


бул. Јане Сандански бр. 111, Скопје
www.moznosti.com.mk
e-mail: e-banking@moznosti.com.mk
телефон: 02/ 2 401 051




3. Треба да си креирате сопствен пин (4 бројки) кој ќе ви служи за секоја најава во апликацијата М-банкинг.




4. При влез во апликацијата ги имате следните опции и преглед на Вашите сметки во Штедилницата.










5. Преку „Поврзете се“ можете да контактирате со штедилницата.



6. Локација (Мапа) – се означени сите експозитури и дирекцијата на штедилницата.



7. Локација (Листа) на експозитури на штедилницата со наведена адреса, телефонски број, факс и работно време.

Локација (Листа)	
До 500m	
	Експозитура ДИРЕКЦИЈА бул. Јане Сандански бр. 111, 1000 Скопје. Тел: (02) 2 401 051 Факс: (02) 2 401 050 Работно време: Понеделник - петок: 08:00 ч - 16:00 ч
	Експозитура КОЧАНИ ул. ВМРО бр. 47 кат МБ, влез ЛХХIV, 2300 Кочани Тел: (033) 271 650 Факс: (033) 272 650 Работно време: Понеделник-петок: 08:00 ч - 16:00 ч
	Експозитура ТЕТОВО ул. Дервиш Цара бр. 28, лок бр. 1, 1200 Тетово Тел: (044) 334 757 Факс: (044) 350 077; Работно време: Понеделник-петок: 08:00 ч - 16:00 ч
	Експозитура КИЧЕВО ул. К. Ј. Питу зграда 1, влез 2, 6250 Кичево Тел: (045) 221 313 Факс: (045) 223 717 Работно време: Понеделник-петок: 08:00 ч - 16:00 ч
	Експозитура КУМАНОВО ул. Гоце Делчев бр. 70, 1300 Куманово Тел: (031) 437 020 Факс: (031) 437 021 Работно време: Понеделник-петок: 08:00 ч - 16:00 ч
	Експозитура ВЕЛЕС ул. 8-ми Септември бр. 90, 1400 Велес Тел: (043) 221 307 Факс: (043) 212 880 Работно време: Понеделник-петок: 08:00 ч - 16:00 ч
	Експозитура ГОСТИВАР ул. Гоце Делчев бр. 88, 1230 Гостивар Тел: (042) 221 232 Факс: (042) 221 233; Работно време: Понеделник-петок: 08:00 ч - 16:00 ч



ШТЕДИЛНИЦА
МОЖНОСТИ
се движиме заедно

бул. Јане Сандански бр. 111, Скопје
www.moznosti.com.mk
e-mail: e-banking@moznosti.com.mk
телефон: 02/ 2 401 051

8. Подесување – можете да одберете една од трите опции на јазици на кои можете да ја користите апликацијата.

